

ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ ОД 2013 ГОДИНА ДО 2017 ГОДИНА

Ред. бр.	Одлуки	2013 година
1.	Одлука за отпочнување постапка за измена дополна и проширување на Генерален урбанистички план за град Свети Николе Бр.0701 - 370 од 23.04.2013год.	
2.	Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управувањ еи одржување на две мали хидроцентрали на системите за водоснабдување на град Свети Николе Бр.0701- 376 од 23.04.2013год.	
3.	Одлука за давање под закуп недвижен имот Сопственост на Општина Свети Николе 0701- 377 од 23.04.2013год.	
4.	Одлука за измена и дополнување на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе Бр.0701 - 438 од 16.05.2013год.	
5.	Одлука за отпочнување постапка за изменување и дополнување на дел од Детален урбанистички план за У.Е.3 плански опфат Урбан модул ул. в Карпошеваг, ул." Питу Гули ", крак на ул. " Јане Сандански " и граница на градежен реон, Општина Свети Николе Бр.0701-441 од 16.05. 2013 год.	
6.	Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локалнаурбанистичка планска документација за изградба на лесна и загадувачкаиндустрија - производство на сточна храна м.в." Шамак " ,КО Амзабегово - вон,Општина Свети Николе Бр.0701- 442 од 16.05. 2013 год.	
7.	Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2013 година Бр.0701- 443 од 16.05. 2013 год.	
8.	Одлука за купување на земјиште за проширување и уредување на гробиштата во Општина Свети Николе Бр.0701- 444 од 16.05. 2013 год.	
9.	Одлука за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште во Општина Свети Николе Бр.0701- 446 од 16.05. 2013 год.	
10.	Одлука за утврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" локалитет " Нов градски парк", општина Свети	

	Николе, 2012-2017 год. Бр. 0701- 512 од 11.06. 2013 год.	
11.	Одлука За отпочнување постапка за изменување и дополнување на дел од Детален урбанистички план на дел од населба „ ЛИСКА" плански опфат помеѓу ул. " Овчеполска ", ул." Питу Гули ", ул. " Глигор Прличев " и ул. " Ударничка " , општина Свети Николе Бр. 0701- 513 од 11.06. 2013 год.	
12.	Одлука За отпочнување постапка за изменување и дополнување на дел од Детален урбанистички план на дел од У.Е. бр.1 плански опфат помеѓу ул. " Плоштад Илинден ", ул." Кочо Рацин ", ул. " Крсте Мисирков " и кеј на река Светиниколска , општина Свети Николе Бр. 0701- 514 од 11.06. 2013 год.	
13.	Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички план за село Трстеник КО Трстеник , општина Свети Николе Бр. 0701- 515 од 11.06. 2013 год.	
14.	Одлука за пристапување кон изработка на Генерален урбанистички план на Град Свети Николе Бр. 0701- 516 од 11.06. 2013 год.	
15.	Одлука за одобрување на парични средства за покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе Бр. 0701- 517 од 11.06. 2013 год.	
16.	Одлука за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе Бр. 0701- 518 од 11.06. 2013 год.	
17.	Одлука за формирање Совет за јавно здравје. Бр. 0701- 544 од 26.06. 2013 год.	
18.	Одлука за утврдување на приоритет на проект „Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина Свети Николе Бр. 0701- 545 од 26.06. 2013 год.	
19.	Одлука За давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот “Доизградба на канализациона мрежа во с.Горобинци, Општина Свети Николе Бр. 0701- 546 од 26.06. 2013 год.	
20.	Одлука За утврдување на приоритет на проект „Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и „Изградба на локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица”.	

	Бр. 0701- 547 од 26.06. 2013 год.	
21.	Одлука За утврдување на приоритет на проект “Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини – с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерцелија, с.Кадрифаково и с.Немањици”. Бр. 0701- 548 од 26.06. 2013 год.	
22.	Одлука За утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе – Куманово до с.Орел”. Бр. 0701- 549 од 26.06. 2013 год.	
23.	Одлука За давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот “Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе -Куманово до с.Орел”. Бр. 0701- 550 од 26.06. 2013 год.	
24.	Одлука За давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба на локален пат од с.Кнежје до археолошки локалитет Била Зора” и „Изградба на локален пат од с.Немањици до излетнички локалитет Мавровица”. Бр. 0701- 551 од 26.06. 2013 год.	
25.	.Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот “Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини - с.Мустафино, с.Амзабегово, с.Пеширово, с.Ерцелија, с.Кадрифаково и с.Немањици”. Бр. 0701- 552 од 26.06. 2013 год.	
26.	Odluka za otstupuvawe na alternativen sistem za vodosnabduvawe „Divjak,, на ЈКП „Komunalec ,, Бр. 0701- 553 од 26.06. 2013 год.	
27.	Odluka za otstupuvawe na vodovodnata mre`a vo M.Z. Kne`je на ЈКП „Komunalec,,Sveti Nikole Бр. 0701- 554 од 26.06. 2013 год.	
28.	Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе	
29.	Одлука за давање согласност на одлуката на УО ЈОУДГ “Рахилка Гонева” – Свети Николе. Бр. 0701- 614 од 31.07. 2013 год.	
30.	Одлука за разрешување и именување на членови на Управниот Одбор на ОУ Дом на Култура “Крсте Петков Мисирков” – Свети Николе.	

	Бр. 0701- 615 од 26.06. 2013 год.	
31.	Одлука За дополнување на Програмата За изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2013 година. Бр. 0701- 617 од 26.06. 2013 год.	
32.	Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. „2” Плански опфат меѓу ул.„ Вељко Влаховиќ”, ул.„Ленинова”, ул.„Карпошева”, ул.„Орце Николов”, ул.„ Цветан Димов” и ул.„Рахилка Гонева”, , општина Свети Николе. Бр. 0701- 618 од 26.06. 2013 год.	
33.	Одлука за отпочнување постапка за изработка на Детален урбанистички план за дел од Индустриска зона - „Југ,, Свети Николе Бр. 0701- 619 од 26.06. 2013 год.	
34.	Одлука за утврдување на приоритет на проект Бр. 0701- 620 од 26.06. 2013 год.	
35.	Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата Бр. 0701- 621 од 26.06. 2013 год.	
36.	Одлука за давање согласност за поведување постапка за времена Експропријација. Бр. 0701- 622 од 26.06. 2013 год.	
37.	Одлука за отпочнување постапка за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. 3 локалитет „Бел Камен” , Плански опфат меѓу ул.„ Септемвриска”, ул.„Сутјеска” и крак на ул.„Сутјеска”, Општина Свети Николе Бр. 0701- 623 од 26.06. 2013 год.	
38.	Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на Општина Свети Николе за 2013 година. Бр. 0701- 624 од 26.06. 2013 год.	
39.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2013 година. Бр. 0701- 625 од 26.06. 2013 год.	
40.	Odluka za podnesuvawe na predlog – proekt vo „ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Република Македонија 2007 – 2013“, името на проектот е Заеднички пристап за управување и промоција на биодиверзитетот во прекугранична област Грција – Македонија Бр. 0701- 656 од 20.08. 2013 год.	
41.	Одлука за поднесување на предлог – проект во „ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција Македонија 2007-2013“, името на проектот е Иновативен претприемнички пристап на локално ниво и прекугранично ниво Бр. 0701- 657 од 20.08. 2013 год.	
42.	Одлука за формирање Партиципативно тело од областа на	

	урбанизмот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 722 од 24.09. 2013 год.	
43.	Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река ПЕРИШ во населено место Свети Николе-град Бр. 0701- 723 од 24.09. 2013 год.	
44.	Одлука За донесување на детален урбанистички план за дел од Свети Николе Индистриска зона „Југ“ Бр. 0701- 724 од 24.09. 2013 год.	
45.	Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од У.Е. „2“ локалитет „Мавровица“ , Свети Николе Бр. 0701- 725 од 24.09. 2013 год.	
46.	Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од У.Е. „2“ локалитет „старо градско јадро“ , Свети Николе Бр. 0701- 726 од 24.09. 2013 год.	
47.	Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од Населба „Лиска“ Свети Николе Бр. 0701- 727 од 24.09. 2013 год.	
48.	Одлука За измена и дополна на програмата за изработка на урбанистички планови за 2013 година на територијата на Општина Свети Николе Бр. 0701- 728 од 24.09. 2013 год.	
49.	Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе МЗ „1“ со плански опфат помеѓу речно корито на „Горобинска Река“, дел од ул. „Крсте Мисирков“, ул. „Кочо Рацин“ и ул. „Плоштад Илинден“, Бр. 0701- 729 од 24.09. 2013 год.	
50.	Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе УБ „11“ и УБ „12“ во населба „Бел	

	Камен” со плански опфат помеѓу ул. „Септемвриска”, „Солунска”, крак на ул. „Солунска” и колско пешачка патека Бр. 0701- 730 од 24.09. 2013 год.	
51.	Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети НиколеМЗ „1” со плански опфат помеѓу ул. „Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден” Бр. 0701- 731 од 24.09. 2013 год.	
52.	Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе УЕ 3 локалитет,, Мавровица” со плански опфат помеѓу речно корито „Мавровица ,ул.,111”, ул.,112”и ул.,113” Бр. 0701- 732 од 24.09. 2013 год.	
53.	Одлука За отпочнување постапка за измена, дополна и проширување на ГУП за стопански комплекс локалитет Станички пат Општина Свети Николе Бр. 0701- 733 од 24.09. 2013 год.	
54.	Одлука за согласност за Експропријација на земјиште без надоместок Бр. 0701- 747 од 24.09. 2013 год.	
	Одлука за одобрување на јавна набавка на улично осветлување во Општина Свети Николе Бр. 0701- 748 од 24.09. 2013 год.	
55.	Одлука за распишување конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на Општина Свети Николе Бр. 0701- 749 од 24.09. 2013 год.	
56.	Одлука за формирање Комисија за утврдување на Предлог идејно решение за грбот и знамето на Општина Свети Николе Бр. 0701- 750 од 24.09. 2013 год.	
57.	Одлука за ослободување на плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект од група на класа на намени „Г,, - фабрика за производство и преработка на печурки	

	Бр. 0701- 762 од 04.10. 2013 год.	
58.	Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во проектот за управување со речниот слив Брегалница, Компонента 2 :Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти за вода во подрачјето на речниот слив Бр. 0701- 770 од 09.10. 2013 год.	
59.	Одлука за едностран раскин на Договорот за јавно-приватно пратнерство, реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николе бр. 08-660/12 од 27.09.2012 година Бр. 0701- 811 од 30.10. 2013 год.	
60.	Одлука За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од „МЗ-2” нас.,Кумановски пат , град Свети Николе Бр. 0701- 812 од 30.10. 2013 год.	
61.	Одлука за За донесување на детален урбанистички план за дел „УЕ 1,,- плански опфат помеѓу ул., Карпошева” ул.,Октомвриска”ул.,Кочо Рацин” и ул.,Пиринска Свети Николе, измена и дополна,за плански период 2011-2016г. Бр. 0701- 813 од 30.10. 2013 год.	
62.	Одлука за именување на членови на Совет на млади на Општина Свети Николе. Бр. 0701- 814 од 30.10. 2013 год.	
63.	Одлука за долгорочно задолжување на Општина Свети Николе во рамки на Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП) Бр. 0701- 815 од 30.10. 2013 год.	
64.	Одлука за измена и дополнување на правилникот за начинот и обележувањето, опремувањето и користењето на такси станиците во Општина Свети Николе Бр. 0701- 817 од 30.10. 2013 год.	
65.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници во Општина Свети Николе. Бр. 0701- 818 од 30.10. 2013 год.	
66.	Одлука за пристапување кон изработка на ЛУПД, за дел од КП бр. 1016/1, м.в. „Врв,, КО Павлешенци Свети Николе. Бр. 0701- 819 од 30.10. 2013 год.	
67.	Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Opština Sveti Nikole za 2013 godina Бр. 0701- 863 од 26.11. 2013 год.	
68.	Odluka za pristapuvawe kon izработка na DUP za del od naselba “Liska”; Бр. 0701- 864 од 26.11. 2013 год.	

69.	Одлука за пристапување кон изработка на нов ДУП во м.в. вМавровицаг Бр. 0701- 865 од 26.11. 2013 год.	
70.	Одлука за разрешување и именување на член на Совет за јавно здравје. Бр. 0701- 866 од 26.11. 2013 год.	
71.	Одлука за именување на членови на Управниот одбор на ЈП вПогребални услугиг Ѓ Свети Николе Бр. 0701- 867 од 26.11. 2013 год.	
72.	Одлука за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор на ЈП вПогребални услугиг Ѓ Свети Николе Бр. 0701- 868 од 26.11. 2013 год.	
73.	Одлука за разрешување и именување на член на Училишниот Одбор на СОУ вКочо Рацинг Ѓ претставник на Општина Свети Николе Бр. 0701- 869 од 26.11. 2013 год.	
74.	Одлука за разрешување и именување на член на Совет на млади Бр. 0701- 870 од 26.11. 2013 год.	
75.	Одлука за дополнување на Одлуката за распишување конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на Општина Свети Николе бр.0701-749 од 24.09.2013 година. Бр. 0701- 871 од 26.11. 2013 год.	
76.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од МЗ 1 град Свети Николе Бр. 0701- 876 од 26.11. 2013 год.	
77.	Одлука за обезбедување на средства во Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година за исплата на надоместок во постапките за одземање на право на користење на градежно земјиште Бр. 0701- 879 од 26.11. 2013 год.	
78.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба На Сточен Пазар во КО Немаџициг Бр. 0701- 909 од 16.12. 2013 год.	
79.	Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба на Сточен Пазар во КО „Мездра,,. Бр. 0701- 909/2 од 16.12. 2013 год.	
80.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба	

	на Сточен Пазар во КО вЕрделијаг. Бр. 0701- 909/3 од 16.12. 2013 год.	
81.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба на Сточен Пазар во КО вПеширово Бр. 0701- 909/4 од 16.12. 2013 год.	
82.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата в Изградба на сточен Пазар во КО Немањициг Бр. 0701- 910 од 16.12. 2013 год.	
83.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба на Сточен Пазар во КО „Мездра,, Бр. 0701- 910/2 од 16.12. 2013 год.	
84.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба на Сточен Пазар во КО вЕрделијаг Бр. 0701- 910/3 од 16.12. 2013 год.	
85.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба на Сточен Пазар во КО вПешировог. Бр. 0701- 910/4 од 16.12. 2013 год.	
86.	Одлука за утврдување на приоритет на проект вИзградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини Ѓуѓанци, Горобинци, Црнилиште и Кнежје. Бр. 0701- 911 од 16.12. 2013 год.	
87.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата вИзградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини Ѓуѓанци, Горобинци, Црнилиште и Кнежје Бр. 0701- 912 од 16.12. 2013 год.	
88.	Одлука за утврдување на приоритет на проект вИзградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален пат вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Св.Никола г Бр. 0701- 913 од 16.12. 2013 год.	
89.	Odluka za davawe soglasnost za namenata na investicijata “Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален пат вклучително мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Св.Никол Бр. 0701- 914 од 16.12. 2013 год.а ”	

90.	Одлука за пристапување кон изработка на урбанистички план вон населено место за КП бр.6294 КО Свети Николе Бр. 0701- 915 од 16.12. 2013 год.	
91.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт детален урбанистички план за дел од УЕ-1 Свети Николе Бр. 0701- 916 од 16.12. 2013 год.	
92.	Одлука за верифицирање на член на УО од редот на вработените на ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков,, Свети Николе Бр. 0701- 917 од 16.12. 2013 год.	
93.	Одлука за прогласување на Домагој Николиќ за почесен граѓанин на Општина Свети Николе Бр. 0701- 923/2 од 16.12. 2013 год.	
94.	Одлука за прогласување на Љубе Христовски за почесен граѓанин на Општина Свети Николе Бр. 0701- 924/2 од 16.12. 2013 год.	
95.	Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 Бр. 0701- 924/2 од 16.12. 2013 год.	
96.	Одлука за давање на право на времено користење на објект-школо во с.Крушица сопственост на Општина Свети Николе на месна заедница с.Крушица Свети Николе Бр. 0701- 951 од 30.12. 2013 год.	
97.	Одлука за измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од УЕ 3 (Горобински пат) Свети Николе Бр. 0701- 954 од 30.12. 2013 год.	
98.	Одлука за утврдување на приоритет на проект Бр. 0701- 955 од 30.12. 2013 год.	
99.	Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата Бр. 0701- 956 од 30.12. 2013 год.	
		2014 година

100.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 114 од 31.01. 2014 год.	
101.	Одлука за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште Во Општина Св.Николе Бр. 0701- 115 од 31.01. 2014 год.	
102.	Одлука за именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата - Свети Николе Бр. 0701- 116 од 31.01. 2014 год.	
103.	Одлука за начинот и условите за поставување урбана опрема за вршење дејнсот на јавни површини на територијата на Општина Свети Николе Бр. 0701- 117 од 31.01. 2014 год.	
104.	Одлука за утврдување на приоритети на изградба на локални патишта од доделени средства од Светска банка за обнова развој за Општина Свети Николе Бр. 0701- 118 од 31.01. 2014 год.	
105.	Одлука за доделување еднократна парична помош на одредени категории на лица Бр. 0701- 119 од 31.01. 2014 год.	
106.	Одлука за половни службени моторни возила Бр. 0701- 120 од 31.01. 2014 год.	
107.	Одлука за доделување на финансиски средства од тековна резерва (финансиска помош за школување) Бр. 0701- 121 од 31.01. 2014 год.	
108.	За давање согласност за намената на инвестицијата за проектот в Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Свети Спас Бр. 0701- 122 од 31.01. 2014 год.	
109.	Одлука за утврдување на приоритет на проект в Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Свети Спас Бр. 0701- 123 од 31.01. 2014 год.	
110.	Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе Бр. 0701- 124 од 31.01. 2014 год.	
111.	Одлука за разрешување и именување на членови на Управен	

	Одбор на ЈОУДГ вРахилка Гоневаг Свети Николе Бр. 0701- 125 од 31.01. 2014 год.	
112.	Одлука за утврдување на зони при примена на методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот Бр. 0701- 128 од 31.01. 2014 год.	
113.	Одлука за отварање на нова струка и надополнување на постоечка струка со нови профили Бр. 0701- 129 од 31.01. 2014 год.	
114.	Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општинската установа Народен Музеј Свети Николе Бр. 0701- 130 од 31.01. 2014 год.	
115.	Одлука за давање согласност на Годишната програма за продавање на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2013 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Бр. 0701- 131 од 31.01. 2014 год.	
116.	Одлука за утврдување на приоритети на изградба на локални патишта од доделени средства од Светска банка за обнова развој за Општина Свети Николе Ѓ Градоначалник Бр. 0801- 155 од 2014 год.	
117.	Одлука за давање на градежно земјиште под краткотраен закуп Бр. 0701- 158 од 06.02. 2014 год.	
118.	Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе - град Бр. 0701- 198 од 27.02. 2014 год.	
119.	Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ - 2“ нас„Кумановски пат“ град Свети Николе 2013-2018 Бр. 0701- 199 од 27.02. 2014 год.	
120.	Одлука утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од нас.„Бел Камен” „УБ11 и УБ 12“ Свети Николе 2013-2018	

	Бр. 0701- 200 од 27.02. 2014 год.	
121.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Никол „Индустриска зона - ЈУГ Бр. 0701- 201 од 27.02. 2014 год.	
122.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП бр.1126/1 КО Преот Свети Николе Бр. 0701- 202 од 27.02. 2014 год.	
123.	Одлука за Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година Бр. 0701- 203 од 27.02. 2014 год.	
124.	Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 31.12.2014 година Бр. 0701- 204 од 27.02. 2014 год.	
125.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година Бр. 0701- 205 од 27.02. 2014 год.	
126.	Одлука за давање на користење на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе без надомест Бр. 0701- 248 од 19.03. 2014 год.	
127.	Одлука за поништување на Одлуката на Советот на Општина Свети Николе бр.0701-825 од 24.09.2012 година Бр. 0701- 249 од 19.03. 2014 год.	
128.	Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 285 од 07.04. 2014 год.	
129.	Одлука за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за изработка на Геодетски елаборат за времена експропријација за изградба на систем за наводнување вНемањици Бр. 0701- 286 од 07.04. 2014 год.	
130.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година	

	Бр. 0701- 304 од 25.04. 2014 год.	
131.	Одлука за склучување за здружување на воспоставување на систем за управување со отпад на регионални ниво Бр. 0701- 305 од 25.04. 2014 год.	
132.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети николе за КП 9525 Бр. 0701- 306 од 25.04. 2014 год.	
133.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети николе КП 8648 Бр. 0701- 307 од 25.04. 2014 год.	
134.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети николе КП 10137 и 10138 Бр. 0701- 308 од 25.04. 2014 год.	
135.	Одлука за утврдување на приоритети на изградба на локални улици со водоводна и канализациона мрежа од доделени средства од Светска банка за обнова развој за Општина Свети Николе Бр. 0701- 309 од 25.04. 2014 год.	
136.	Одлука за усвојување на Менторски акциски план Бр. 0701- 310 од 25.04. 2014 год.	
137.	Одлука за давање согласност за прифаќање на договор за донација Бр. 0701- 311 од 25.04. 2014 год.	
138.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година Бр. 0701- 349 од 29.05. 2014 год.	
139.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 350 од 29.05. 2014 год.	
140.	Одлука за давање на право на времено користење на објект - училиште во с. Кнежје сопственост на Општина Свети Николе	

	на ОУ Народен Музеј Свети Николе Бр. 0701- 352 од 29.05. 2014 год.	
141.	Одлука за давање согласност за реализација на екскурзија . Бр. 0701- 353 од 29.05. 2014 год.	
142.	Одлука за одржување на гробишта во с. Ерџелија Бр. 0701- 354 од 29.05. 2014 год.	
143.	Одлука за донација од УНДП на Општина Свети Николе за спроведување активности во Општо корисна општина – ОКО Сервис 2. Бр. 0701- 355 од 29.05. 2014 год.	
144.	8.Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „ МЗ 1,, Свети Николе – локалитет „градски пазар,, плански период 2013-2018г Бр. 0701- 356 од 29.05. 2014 год.	
145.	Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе Бр. 0701- 357 од 29.05. 2014 год.	
	Одлука за неусвојување на барање за измена на ДУП Бр. 0701- 368 од 29.05. 2014 год.	
146.	.Одлука за измена на распоредорт на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 411 од 25.06. 2014 год.	
147.	Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел,, УЕ 3,, - плански опфат дефиниран со ул.” Карпошева”, ул.”Питу Гули” крак од ул.”Јане Сандански” и граница на плански опфат Свети Николе, измена и дополна, за плански период 2013 – 2018 година Бр. 0701- 412 од 25.06. 2014 год.	
148.	Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од МЗ 1 “Центар” со опфат помеѓу ул.”Кочо Рацин”, ул. “Крсте Мисирков”,ул. “Плоштад Илинден” и Горобинска река за период 2014 – 2019 година Бр. 0701- 413 од 25.06. 2014 год.	
149.	Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе Бр. 0701- 464 од 25.07. 2014 год.	
150.	Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на статутот на регионалниот одбор за управување со	

	отпад во Источен плански регион Бр. 0701- 465 од 25.07. 2014 год.	
151.	Одлука за уредување на простор за поставување на временни објекти Бр. 0701- 469 од 25.07. 2014 год.	
152.	Одлука за измена на распоредорт на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 470 од 25.07. 2014 год.	
153.	Одлука за уредување на прсотор на дел од КП бр. 647 КО Амзабегово Бр. 0701- 471 од 25.07. 2014 год.	
154.	Одлука за враќање на подвижна ствар Бр. 0701- 472 од 25.07. 2014 год.	
155.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година Бр. 0701- 495 од 08.08. 2014 год.	
156.	Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел „УЕ 2“ – локалитет “Мавровица” Свети Николе, измена и дополна плански период 2013 – 2018 година Бр. 0701- 496 од 08.08. 2014 год.	
157.	Одлука за избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор повик Бр. 0701- 507 од 20.08. 2014 год.	
158.	Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти – Втор повик Бр. 0701- 508 од 20.08. 2014 год.	
159.	Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ 1,, Светио Николе Ъ локалитет „градски пазар,,плански период 2013 Ъ 2018 година Бр. 0701- 509 од 20.08. 2014 год.	
160.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ вГоце Делчевг Свети Николе Бр. 0701- 528 од 05.09. 2014 год.	
161.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со	

	помал број на ученици во ООУ вКирил и Методијг Свети Николе Бр. 0701- 529 од 05.09. 2014 год.	
162.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев,, с. Еџелија Бр. 0701- 530 од 05.09. 2014 год.	
163.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ вКочо Рацинг Свети Николе Бр. 0701- 531 од 05.09. 2014 год.	
164.	Одлука за јавни паркиралишта од значење на Општина Свети Николе Бр. 0701- 555 од 30.09. 2014 год.	
165.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички План за село Горобинци Бр. 0701- 556 од 30.09. 2014 год.	
166.	Одлука за донесување на Детален Урбанистички план за дел од МЗ – 2 Кумановски пат – Свети Николе, измена и дополна, плански период 2013-2018година Бр. 0701- 557 од 30.09. 2014 год.	
167.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2014 година; Бр. 0701- 591 од 14.10. 2014 год.	
168.	Одлука за измена и дополнување на Програмата активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2014 година Бр. 0701- 592 од 14.10. 2014 год.	
169.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2014 година; Бр. 0701- 593 од 14.10. 2014 год.	
170.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2014 година Бр. 0701- 594 од 14.10. 2014 год.	
171.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите	

	на Општина Свети Николе во областа на културата во 2014 година; Бр. 0701- 595 од 14.10. 2014 год.	
172.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2014 година Бр. 0701- 596 од 14.10. 2014 год.	
173.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2014 година Бр. 0701- 597 од 14.10. 2014 год.	
174.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2014 година Бр. 0701- 598 од 14.10. 2014 год.	
175.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Комисијата за родова рамноправност за 2014 год. Бр. 0701- 599 од 14.10. 2014 год.	
176.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2014; Бр. 0701- 600 од 14.10. 2014 год.	
177.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2014 година; Бр. 0701- 601 од 14.10. 2014 год.	
178.	Одлука за измена и дополнување на Програмата за изградба,реконструкција и одржување на Локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2014 година; Бр. 0701- 602 од 14.10. 2014 год.	
179.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година; Бр. 0701- 603 од 14.10. 2014 год.	
180.	Согласност на Статутарна Одлука за измена на Статут на ЈКП “Комуналец” Бр. 0701- 605 од 14.10. 2014 год.	
181.	Одлука за набавка на нови моторни возила Бр. 0701- 606 од 14.10. 2014 год.	
183.	Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за	

	дел од УЕ1, Свети Николе ,плански опфат помеѓу ул.,М.Тито,, ул.,Гоце Делчев,, ул.,11-ти Октомври ,ул.,Септемвриска ,,и крак на ул.,8-ми Ноември,, измена и дополна плански период 2014-2019год. Бр. 0701- 606 од 14.10. 2014 год. Бр. 0701- 640од 12.11. 2014 год.	
184.	Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од нас.,Лиска,, Свети Николе ,плански опфат помеѓу ул.,П.Гули,, ул.,100,, граница на постоен ДУП ,ул.,200,,пешачка патека, интегрирана саобраќајница,,400,,измена и дополна плански период 2014-2019год. Бр. 0701- 641 од 14.10. 2014 год.	
185.	Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од нас. Лиска Б1,- за плански опфат од 5,02 ха, измена и дополна,за плански период 2013 – 2018 година. Бр. 0701- 642 од 14.10. 2014 год.	
186.	Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од УЕ1 и УЕ2 Свети Николе - плански опфат од 5,02ха, измена и дополна, за плански период 2010-2015год Бр. 0701- 643 од 14.10. 2014 год.	
187.	5.Одлука за давање под закуп на училишниот простор во Основните и Средното училиште во Општина Свети Николе. Бр. 0701- 644 од 14.10. 2014 год.	
188.	Одлука за исплата на парична помош . Бр. 0701- 650 од 14.10. 2014 год.	
189.	Одлука за согласност на Одлуката бр. 0202 – 4654 од 19.09. 3014 година на Упраниот Одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе. Бр. 0701- 651 од 14.10. 2014 год.	
190.	Одлука за согласност на Одлуката бр. 0202 – 465/5 од 19.09. 3014 година на Упраниот Одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе. Бр. 0701- 652 од 14.10. 2014 год.	
191.	Предлог – Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе Бр. 0701- 657 од 14.10. 2014 год.	
192.	Одлука за неусвојување на барање за измена на ДУП	

	Бр. 0701- 658 од 14.10. 2014 год.	
193.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216 Бр. 0701- 717 од 16.12. 2014 год.	
194.	Одлука за прифаќање иницијатива за поведување постапка за експропријација Бр. 0701- 718 од 16.12. 2014 год.	
195.	Одлука за усвојување на Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности Бр. 0701- 719 од 16.12. 2014 год.	
196.	Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе бр. 02-223/10 од 24.11. 2014 година Бр. 0701- 737 од 16.12. 2014 год.	
197.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година Бр. 0701- 738 од 16.12. 2014 год.	
198.	Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година Бр. 0701- 739 од 16.12. 2014 год.	
199.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе Бр. 0701- 758 од 29.12. 2014 год.	
200.	Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички план за КП бр. 1467 КО Ранченци Бр. 0701- 759 од 29.12. 2014 год.	
201.	Одлука за согласност на Програмата за екскурзии и други слободни активности на учениците за учебната 2014/2015 година на ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе Бр. 0701- 760 од 29.12. 2014 год.	
202.	Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година Бр. 0701- 764 од 29.12. 2014 год.	
		2015 година

203.	Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од нас. вБел Каменг вУБ 11 и УБ 12г Свети Николе, плански период од 2013 - 2018година Бр.0801 - 72 од 09.01. 2015 год.	
204.	Одлука за спроведување постапка за јавна набавка за одржување на уличното осветлување на територијата на Општина Свети Николе Бр.0801- 73 од 09.01.2015год.	
205.	Одлука за исплата на парична помош Бр.0801- 74 од 09.01.2015год.	
206.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година	
207.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година.	
208.	Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општинската установа Дом на култура „Крсте П. Мисирков,,Свети Николе бр. 02-26/8 од 16.01. 2015 година. Бр.0801 –113 од 27.01. 2015 год.	
209.	Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО за измена на Статут бр. 0204 -16 од 22.09.2006 год. на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе Бр.0801 –114 од 27.01. 2015 год.	
210.	Одлука за давање согласност на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе за утврдување на почеток и завршеток на работното време во установата бр. 03-13 од 14.01. 2015 година. Бр.0801 –115од 27.01. 2015 год.	
211.	Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО за измена на пречистен текст на Статут бр. 0101-587/3 од 21.11.2014 год. На ЈКП „Комуналец,, Свети Николе. Бр.0801 –116 од 27.01. 2015 год.	
212.	Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе Бр.0801 –120 од 27.01. 2015 год.	
213.	Одлука За донесување на детален урбанистички план за дел од УЕ „1,, локалитет „Нов градски парк” , Свети Николе, измена и дополна плански период 2012-2017. Бр.0801 –121 од 27.01. 2015 год.	
214.	Одлука за јавна набавка за санација на мост на река Периш . Бр.0801 –164 од 24.02. 2015 год.	
215.	Одлука за јавна набавка на речно корито на Светиниколска река	

	Бр.0801 –165 од 24.02. 2015 год.	
216.	Одлука за јавна набавка за санација главен колектор кај „Отпад,, ДОО Бр.0801 –166 од 24.02. 2015 год.	
217.	Одлука на Прорамата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе за период 2015 – 2017 година. Бр.0801 –167 од 24.02. 2015 год.	
218.	Одлука за усвојување на годишниот план за спроведување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе за период 2015 – 2017 година,, во 2015 година. Бр.0801 –168 од 24.02. 2015 год.	
219.	Одлука за исплата на парична помош Бр.0801 –171 од 24.02. 2015 год.	
220.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација изградени на КП бр.10611/3 и дел од КП бр.11708 ул.„11 Октомври” во КО Свети Николе-гр. предмет бр.09-674 , Општина Свети Николе. Бр.0801 –172 од 24.02. 2015 год.	
221.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација изградени на КП бр.10926/31 ул.„Улоф Палме” во КО Св. Николе-гр. предмет бр.09-2708, општина Свети Николе. Бр.0801 –173 од 24.02. 2015 год.	
222.	Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Изведба на експлоатациони бунари за вода во село Крушица и село Орел во Општина Свети Николе. Бр.0801 –174 од 24.02. 2015 год.	
223.	Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Свети Николе во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП) Бр.0801 –175 од 24.02. 2015 год.	
224.	Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО за изменување и дополнување на Одлуката за цени на закупнина на деловен прсотор услуги во Градски Пазар бр. 0203-428/5 од 25.11. 2010година. Бр.0801 –176 од 24.02. 2015 год.	
225.	Одлука за изменување и дополнување на Правилникот на организација и систематизација на работни места на јавните службеници 28 од Ј.О.У.Д.Г „Рахилка Гонева,, Свети Николе. Бр.0801 - 178 од 24.02. 2015 год.	
226.	Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода Ђ поплави Бр.0801 -193 од 02.03. 2015 год.	

227.	Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2014 Бр.0801 –203 од 12.03. 2015 год.	
228.	Одлука за донесување Детален урбанистички план за дел од Свети Николе,, УЕ2,,локалитет „Старо градско јадро,, измена и дополна плански период 2013 - 2018г. Бр.0801 -204 од 12.03. 2015 год.	
229.	Одлука за согласност на Програмата за подготовка и реализацијана екскурзии при ООУ тГоце Делчев' Свети Николе Бр.0801 -216 од 12.03. 2015 год.	
230.	Одлука за согласност на Програмата за подготовка и реализацијана екскурзии при ООУ тДаме Груев' с. Ерџелија Бр.0801 -217 од 12.03. 2015 год.	
231.	Одлука за донесување на Регионален план за управување со отпад во Источен плански регион Бр.0801 -218 од 12.03. 2015 год.	
232.	Одлука за давање согласност за управување со градски гробишта Бр.0801 -220 од 12.03. 2015 год.	
233.	Одлука за делумно ослободување од плаќање надомест за уредување на градежно земјиште Бр.0801 -254 од 02.04. 2015 год.	
234.	Одлука за набавка на препарати за вонредна дератизација. Бр.0801 -255 од 02.04. 2015 год.	
235.	Одлука за реализација на проектот вДоградба и надградба на Градски Пазар во Свети Николег Бр.0801 -256 од 02.04. 2015 год.	
236.	Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-поплава, К.О. Свети Николе, Ерџелија, К.О. Горобинци - Општина Свети Николе Бр.0801 -258 од 02.04. 2015 год.	
237.	Одлука за давање согласност на Статутот на Општинската установа Народен Музеј - Свети Николе Бр.0801 -259од 02.04. 2015 год.	
238.	Одлука за пренамена на средства од Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година Бр.0801 -260 од 02.04. 2015 год.	
239.	Одлука за промена на улица во Општина Свети Николе Бр.0801 -304 од 29.04. 2015 год.	
240.	Одлука за продолжување на важењето на Стратегијата за локален економски развој на Општина Свети Николе за период од 2010 - 2015	

	Бр.0801 -305 од 29.04. 2015 год.	
241.	Одлука за еднократен отпис на долг . Бр.0801 -306 од 29.04. 2015 год.	
242.	Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе Бр.0801 -307 од 29.04. 2015 год.	
243.	Одлука за донесување на УПВНМ за КО Амзабегово, индустриска зона вОвче Полег Свети Николе Ќ плански опфат од 58,05ха, за плански период 2012 Ќ 2022година. Бр.0801 Ќ312 од 29.04. 2015 год.	
244.	Одлука за пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2, 910/1 910/2, 911/1, 911/2, 912, 913, 914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,Бешкарачее КО Горобинц и, Свети Николе Бр.0801 -313 од 29.04. 2015 год.	
245.	Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода-пожар , К.О. Патетино - Општина Свети Николе Бр.0801 -314 од 29.04. 2015 год.	
246.	Одлука за еднократен отпис на долг Бр.0801 -330 од 12.05. 2015 год.	
	Одлука за резервирање на средства за екпропријација во Буџетот на Општина Свети Николе Бр.0801 Ќ345 од 20.05. 2015 год.	
247.	Одлука за пристапување кон основање на локален Економско - социјален совет на Општина Свети Николе Бр.0801 -346 од 20.05. 2015 год.	
248.	Одлука за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година на ООУ „Даме Груев,, С. Ерџелија за 2015 година Бр.0801 -347од 20.05. 2015 год.	
249.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Уредување на излетничко место „Бареш,, Бр.0801 -348 од 20.05. 2015 год.	
250.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба канализациона мрежа с, Црнилиште,, Бр.0801 -349 од 20.05. 2015 год.	
251.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во три села Горобинци, Црнилиште и Ѓуѓанци	

	и на пет локации во населено место Свети Николе,,; Бр.0801 -350 од 20.05. 2015 год.	
252.	Одлука за утврдување на приоритет на проект „Уредување на излетничко место „Бареш,,;,,. Бр.0801 - 348/2 од 20.05. 2015 год.	
253.	Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба канализациона мрежа с, Црнилиште,,;, . Бр.0801 –349/2 од 20.05. 2015 год.	
254.	Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во три села Горобинци, Црнилиште и Ѓуѓанци и на пет локации во населено место Свети Николе,,; Бр.0801 –350/2 од 20.05. 2015 год.	
255.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр.11695 и на дел од КП бр.9616, ул.,„Орце Николов " бр.10 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе Бр.0801 –351 од 20.05. 2015 год.	
256.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр. 10662 ,ул.,„Гоце Делчев " бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе Бр.0801 –352 од 20.05. 2015 год.	
257.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр.9000/1 , ул.,„Скопска " бр.134 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе Бр.0801 –353 од 20.05. 2015 год.	
258.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8265, ул.,„Ќиќевачка " бр.30 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе. Бр.0801 –354 од 20.05. 2015 год.	
259.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , ул.,„Кумановска “ бр.19 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе Бр.0801 –355 од 20.05. 2015 год.	

260.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8571, ул.,„Младинска“ бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе. Бр.0801 –356од 20.05. 2015 год.	
261.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година;	
262.	Одлука за утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”; Бр.0801 –359 од 20.05. 2015 год.	
263.	Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”; Бр.0801 –360од 20.05. 2015 год.	
264.	Одлука за утврдување на приоритет на проект “Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”; Бр.0801 –361 од 20.05. 2015 год.	
265.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата“Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел” Бр.0801 –359/2 од 20.05. 2015 год.	
266.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”; Бр.0801 –360/2 од 20.05. 2015 год.	
267.	Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”.. Бр.0801 –361/2 од 20.05. 2015 год.	
268.	Одлука за пренесување на трајно користење на движни ствари на Градски Аматерски Театар „Сцена 71,, Свети Николе; Бр.0801 –362 од 20.05. 2015 год.	
269.	Одлука за исплата на парична помош Бр.0801 –363 од 20.05. 2015 год.	

270.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година	
271.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година	
272.	Одлука За давање согласност на Извештајот за материјално-финансово работење на ЈКП „Комуналец „ за период 01.01.2015-31.03.2015 година бр.0103-257/2 од 21.05.2015 година Бр.0801 –395 од 16.06. 2015 год.	
273.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување цени на вода за пиење во ЈКП „Комуналец,, Бр.0801 –396 од 16.06. 2015 год.	
274.	Одлука за давање согласност на Одлуката за превземање водоводен систем во МЗ Кадрифаково од страна на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе Бр.0801 –397 од 16.06. 2015 год.	
275.	Одлука за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2015 година Бр.0801 –398 од 16.06. 2015 год.	
276.	Одлука за исплата на парична помош Бр.0801 –399 од 16.06. 2015 год.	
277.	Одлука за утврдување на приоритет на проект Бр.0801 –400 од 16.06. 2015 год.	
278.	Одлука за давање согласност на намената на инвестицијата Бр.0801 –401 од 16.06. 2015 год.	
279.	Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар КО Пеширово – Општина Свети Николе бр.0801- 447 од 23.07. 2015 година	
280.	Одлука За управување со депонијата за нуспроизводи од животинско потекло “Богословски рид” бр.0801 – 446 од 23.07.2015 година	
281.	Одлука за поставување на посебни сообраќајно технички средства за забавување на сообраќајот на улиците „Септемвриска,, и „Кочо Рацин,,	

	бр.0801 – 4486 од 23.07.2015 година	
282.	Одлука утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „УЗ-1 “ Опфат помеѓу ул. “Кочо Рацин”, ул. “ Пиринска” и ул. “Карпошева „ Свети Николе 2015-2020 бр. 0801-497 од 29.09.2015 година	
283.	Одлука за прифаќање за одлагање на комуналниот отпад од Општина Пробиштип во Општина Свети Николе бр. 0801-511 од 29.09.2015 година	
284.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на м ³ сирова вода бр. 0801-498 од 29.09.2015 година	
285.	Одлука За резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе бр. 0801-510 од 29.09.2015 година	
286.	Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ПОВИК за доставување на предлог проект „Замена на старата прозорска конрукција со нова ПВЦ столарија во СОУ „Кочо Рацин,, - Свети Николе бр. “0801-518 од 08.10.2015 година	
287.	Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе бр. “0801-519 од 08.10.2015 година;	
288.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев,, Свети Николе бр. “0801-520 од 08.10.2015 година	
289.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе бр. “0801-521 од 08.10.2015 година	
230.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Даме Груев,, с. Ерџелија бр. “0801-522 од 08.10.2015 година	
231	Одлука за востановување на општински признанија и награди бр. 0801-563 од 13.11.2015	
232	Одлука за давање согласност на Статутот на ЈОУ – Детска Градинка “Рахилка Гонева” – Свети Николе бр. 0801-566 од 13.11.2015	
233	Одлука за давање на користење на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе без надомест бр. 0801-570 од 13.11.2015	
234	Одлука За донесување на Детален урбанистички план на дел од УЗ бр. „1“ Свети Николе, плански опфат меѓу ул.„Плоштад Илинден“, ул.„Ленинова“, ул.„Васка Циклева“ и крак на ул.„Плоштад Илинден“, плански период 2013-2018 год. 0801-59 од 11.12.2015	

235	Одлука За продолжување на работното време на угостителските објекти во град Свети Николе бр. 0801-632.16.12.2015 година	
236	Одлука за пристапување на Општина Свети Николе како соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Пробатон - Лозово. Бр. 0801- 121 .01.2016 година	2016
237	Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2015 бр.0801 – 159 од 22.02.2016 година;	
238	Одлука За давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе Бр.0801-162 22.02.2016год.	
239	Одлука за давање согласност за користење на недвижни ствари без надоместок на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Бр.0801-155 од 22.02.2016год.	
240	Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на општина Свети Николе за Љубе Златков бр. 0801-188 од 15.03.2016 година;	
241	Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Реконструкција на систем за водоснабдување во село Мустафино“ 0801-208 од 15.03.2016 година	
242	<u>ОДЛУКА</u> за Дозвола за поднесување на предлог проект до ИПА програма за меѓугранична соработка -ГРЦИЈА-ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2020 бр. 0801-209 од 15.03.2016 година	
243	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена градба инфраструктурен објект со помошен простор помошен објект и гаража на дел од КП бр.7836/1 и КП бр.3982/1 м.в. Кучемелци, КО Св. Николе-вон гр. во сопственост на Република Македонија . 0801-231 од 30.03.2016 година	
244	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена градба помошен објект и гаража на дел од КП бр.2692- улица, КП бр.2694/2 и КП бр.2707/3 КО Амзабегово запишани во И.Л. бр.1 сопственост на Република Македонија. 0801-230 од 30.03.2016 година	
245	Одлука завоспоставување меѓуопштинска соработка бр. 0801-246 од 30.03.2016 година	

246	Одлука За давање на користење на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе без надомест на Шаховски клуб „ Овче Поле,, – Свети Николе бр. 0801-247 од 27.04.2016 година	
247	Одлука За измена и дополна на Годишната програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 година на територијата на Општина Свети Николе бр. 0801-261 од 27.04.2016 година	
248	Одлука за именување на членови во Регионалниот штаб за управување со кризи бр. 0801-289 од 30.05.2016 година	
249	Одлука за измена и дополна на Годишната програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 година на територијата на Општина Свети Николе 0801-291 од 30.05.2016 година	
250	Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Рахилка Гонева,, Свети Николе 0801-294 од 30.05.2016 година	
251	Одлука за поддршка на подготовка и реализација на проект „ Пошумување на голините со повеќегодишни медоносни дрва во Општина Свети Николе“ согласно ПОВИК за доставување на предлог проект бр. 0801-356 од 08.07.2016 година	
252	Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе бр. 0801-370 од 28.07.2016 година	
253	Одлука за набавка на нови службени моторни возила бр. 0801-372 од 28.07.2016 година	
254	Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија бр. 0801-371 од 28.07.2016 година	
255	Одлука За резервирање на средства за востановување право на службеност (непотполна експропријација) во Буџетот на општина Свети Николе 0801-410 од 12.09.2016 година	

256	Одлука за изменување на Одлуката за давање субвенции на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе за 2016 година бр.0801-189 од 15.03.2016 година бр. 0801-505 од 28.11.2016 година	
257	Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Санација на колектор за отпадни води (цевковод и праг), оштетен од поплави, на град Свети Николе “бр. 0801-524 од 15.12.2016 година	
258	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за извршување на услуги на правни и физички лица од страна на претпријатието бр. 0801-589 од 29.12.2016 година	
259	Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен бр. 0801-107 од 24.01.2017 година	2017
260	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина и начинот на плаќање на надоместокот за пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата од страна на операторите на погребалните услуги бр. 0801-108 од 24.01.2017 година	
261	Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 10204 И.Л. бр.11679 КО Св. Николе-гр. бр. 0801-113 од 24.01.2017 година	
262	Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 1099/2 И.Л. бр.170 КО Трстеник и КП 1099/1 И.Л. бр.32 КО Трстеник . бр. 0801-112 од 24.01.2017 година	
263	Одлука за оттуѓување на недвижен имот Стуиманци бр. 0801-146 од 23.02.2017 година	
264	Одлука за давање согласност на Статут на ЈП „Погребални Услуги,, Свети Николе (пречистен текст) бр.0101-74 од 16.03.2017 година. бр. 0801-180 од 23.03.2017 година	
265	Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе во Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе бр.0801- 166 од 23.03.2017 година	
266	Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок за погреб на покоен бр.0801- 196 од 31.03.2017 година	

267	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување цени за продажба на трговски добра (стоки) и услуги на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе бр.0801- 195 од 31.03.2017 година	
268	Одлука за давање согласност на Одлуката за превземање на водоводниот систем во МЗ Мустафино бр.0801- 227 од 26.04.2017 година	
269	Одлука за усвојување на Договорот за спроведување на проекти за воспоставување на регионален систем за управување со отпад во источниот плански регион во рамките на ИПА 2 бр.0801- 228 од 26.04.2017	
270	Одлука за давање на управување на Градска капела на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе бр.0801- 254 од 12.05.2017	
271	ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА Одлука за именување членови на Локален Совет за превенција при Општина Свети Николе бр.0801- 243 од 12.05.2017	
272	Одлука давање согласност на Одлука за утврдување цени за продажба на трговски добра (стоки) и услуги на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе бр.0801- 244 од 12.05.2017	
273	Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок и бесплатни услуги за погреб на покоен бр.0801- 245 од 12.05.2017	
274	Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за усвојување на Ценовник бр.0801- 250 од 12.05.2017	
275	Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Ценовник бр.0801- 249 од 12.05.2017	
276	Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на услугите за користење на јавни паркиралишта и јавни површини наменети за паркирање на товарни возила, автобуси и комбиња со кои управува ЈКП „ Комуналец,, Свети Николе бр.0801- 251 од 12.05.2017	
277	Одлука за давање согласност на Одлука за бесплатен пристап и користење на инфраструктурата на гробишта од страна на операторите на погребални услуги бр.0801- 282 од 22.06.2017	
278	Одлука за именување членови на Локален Совет за превенција при Општина Свети Николе	

	бр.0801- 220 од 26. 04.2017	
279	ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ДЕФИНИРАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТОКА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ бр.0801- 304 од 31.07.2017	
280	Одлука за давање на субвенции на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе за 2017 година бр.0801- 359 од 22.09.2017	
281	Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на надоместок и бесплатни услуги за погреб на покоен бр.0801- 348 од 22.09.2017	
282	Измена и дополнување на Одлука за именување членови на Локален Совет за превенција при Општина Свети Николе бр.0801-243 од 12.05.2017	

Изработил:

Славица Димова